

**WINTER
2018/2019**

TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

REGNUM

Bansko Apart hotel and Spa*****



REGNUM Bansko Aparthotel and Spa*****		27.12-01.01.19 Мин. 5 ноќи	21.12-26.12.18 02.01-09.01.19 18.01-02.02.19	10.01-17.01.19 03.02-28.02.19	01.12-20.12.18 01.03-13.04.19
Executive апартамент	2+2	103	86	69	59
Executive апартамент (поглед планина)	2+2	105	88	72	61
Executive Deluxe апартамент	2+2	108	91	75	64
Executive Deluxe апартамент (поглед планина)	2+2	111	94	77	67
Grand апартамент	4+2	94	73	57	50
Grand апартамент (поглед планина)	4+2	95	74	58	51
Деца до 5.99 г. на дополнително легло		бесплатно			
Прво дете до 10.99 год на допол. легло		бесплатно			
Второ дете од 6- 10.99 г. на дополнително легло		52	45	35	30
Возрасни лица на дополнително легло		59	49	41	35

Во цената е вклучено:

- ноќевање со појадок
- користење на Спа центарот : внатрешен базен, сауна, парна бања, турска бања, тропски туш, зона за релаксација, фитнес центар
- детско катче, интернет, сеф, ски остава, превоз до ски лифт, паркинг, туристичка такса

Доплати:

- Вечера: возрасни- 18 евра, деца од 6-11.99 год – 9 евра
- Новогодишна вечера (задолжителна) :
 - ✓ Vosphorus hall - возрасни – 165 евра, деца од 11-15.99 год 85 евра , деца од 6-10.99 год 45 евра
 - ✓ ресторан Regnum- возрасни 85 евра, деца 11-15.99 год 45 евра, деца од 6-10.99 год 25 евра
- Божиќна вечера (незадолжителна): возрасни 35 евра, деца од 11-15.99 год 20 евра , деца од 6-10.99 год 15 евра
- единечно користење се плаќа 75% од цената на сабата , освен за период 27.12.-01.01.2019

НАПОМЕНИ:

- Прво дете до 10.99 год сместени со двајца возрасни на дополнително легло се сместуваат бесплатно , Второ дете од 6-10.99 год плаќа според дадената табела

ПОПУСТИ:

- 30% попуст за early booking за резервации направени до 27.09.2018 и 100% уплата до 12.10.2018
- 20 % попуст за early booking за резервации направени од 28.09.2018 до 31.10.2018 и 100% уплата до 09.11.2018
- 15% попуст за early booking за резервации направени 01.11.2018 до 21.11.2018 и 100% уплата до 30.11.2018

Специјална понуда: 7=6, 10=9, 14=12, 13=11, 12=10, 11=9, 9=8, 8=7 за резервации на база ВВ направени по 22.11.2018. Не е валидно за период на престој 27.12-01.01.2019

Попустот за early booking и специјалната понуда не се комбинираат и важат само за основните цени не и за доплатите.

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се дадени во евра, плаќањето е во денарска противвредност 1 евро = 62,00 ден.

Важат општите услови на ТА Ферџал Кашиков и СКТМ